

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за објавување на Програмата за образование на
Општина Центар-Скопје за 2022 година

Се објавува Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2022 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на третата седница, одржана на 17.12.2021 година.

Бр. 09-6333/21
17.12.2021 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Горан Герасимовски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 11 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 24/13) и член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19; 1/21 и 11/21), Советот на Општина Центар-Скопје на третата седница, одржана на 17.12.2021 година година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА

Процесот на едукација на човекот претставува стекнување знаења, вештини и способности за совладување на потребите (образовна компонента) и стекнување животни и работни искуства, формирање ставови, развивање критички однос кон работата, доброто, вредностите на светот околу него (воспитна компонента).

Современиот пристап укажува дека на образованието треба да се гледа како на инвестирање и процес што треба константно да се надградува. Поголемото инвестирање и подигнувањето на нивото на инвестирање се битен фактор во развојот на образованието.

1. НАЧИН И МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОГРАМАТА

Проектите што се содржани во Програмата се подготвени во координација со директорите на основните училишта, со советниците од Општина Центар-Скопје и со Одделението за образование. Исто така, користени се и добрите/лошите искуства од реализацијата на минатогодишните искуства. Во оваа програма се имплементирани предлозите и препораките од сите фактори.

2. ЦЕЛНИ ГРУПИ И КРАЈНИ КОРИСНИЦИ

2.1 Општо - целни групи

Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2022 година ги таргетира ученичките/учениците од општинските основни училишта. Исто така, со оваа програма значително се опфатени и ученичките/учениците што доаѓаат од семејства во социјален ризик, со цел нивното образование да се реализира непречено. Во вонучилишните активности се опфатени сите ученици.

2.2 Крајни корисници

Ученички/ученици и наставнички/наставници од општинските основни училишта

3. ЦЕЛ (или ПРИОРИТЕТИ) НА ПРОГРАМАТА

3.1 Основни цели/приоритети

Еден од клучните предизвици на образовната политика и на образовниот систем во основните училишта на територијата на Општина Центар-Скопје во наредниот период ќе биде подобрувањето на квалитетот на воспитно-образовниот процес на младите во рамките на законските можности. Програмата ќе помогне во поттикнувањето и во негувањето на детската љубопитност, сознајните активности и

креативноста, развивањето на мотивите и на условите за афирмирање на личноста на ученичката/ученикот. Исто така, целите кон воспоставување европски принципи за образовен процес што треба дополнително да го стимулира развојот на децата.

3.2 Специфични цели/приоритети

- 3.2.1 Обезбедување квалитетна настава за ученичките/учениците во ООУ
- 3.2.2 Обезбедување чиста и здрава средина за работа
- 3.2.3 Обезбедување поквалитетни услови за инклузивно образование
- 3.2.4 Обезбедување здрав физички развој на ученичките/учениците
- 3.2.5 Мотивација и наградување на најдобрите
- 3.2.6 Обезбедување квалитетни воннаставни активности и неформално образование
- 3.2.7 Вклучување на родителите во процесот на образование
- 3.2.8 Развивање демократски капацитети кај ученичките/учениците
- 3.2.9 Поддршка на ученичките/учениците од семејства во социјален ризик
- 3.2.10 Надминување на социјалните разлики меѓу ученичките/учениците
- 3.2.11 Квалитетно исполнување на времето на ученичките/учениците и надвор од училишните часови
- 3.2.12 Зголемување на безбедноста на ученичките/учениците за време на нивниот престој во училиштата
- 3.2.13 Збогатување на културно-забавниот живот на ученичките/учениците и наставничките/наставниците

3.3 Одговорни сектори и одделенија

1. Одделение за образование
2. Сектор за јавни дејности

3.4 Поврзаност со други области и сектори

Одделение за спорт и млади
Одделение за детска и социјална заштита
Одделение за култура

4. ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ

4.1 Проекти

- 1. Обезбедување средства за воведување образовни асистенти од областа на физичко образование, спорт и здравје за ученичките/учениците од одделенска настава**

Специфична цел 4.2.4

По повеќегодишното спроведување на проектот „Исправи се“, Општина Центар дојде до алармантни податоци за здравствената состојба на ученичките/учениците. Од контролите што се спроведуваа во рамките на овој проект произлегоа дека околу 70 % од ученичките/учениците од одделенска настава (прво и второ одделение) имаат искривување на рбетниот столб. Поради тоа, во 2018 година Општината потпиша Меморандум за соработка со Факултетот за физичка култура, спорт и

здравје со кој осум образовни асистентки/асистенти од факултетот се вклучија во одделенската настава во нашите училишта и реализираа часови по физичко образование, спорт и здравје во текот на првото полугодие оваа учебна година. Часовите се реализираат еднаш до двапати неделно за секоја паралелка од одделенска настава во секое училиште.

Проектот е од огромно значење за здравјето и за физичката кондиција на ученичките/учениците, а во исто време претставува и поддршка за наставниот кадар од одделенска настава, кој не е соодветно стручен за оваа област.

Целни групи: ученичките/учениците од одделенска настава (од IV и од V одделение) во општинските основни училишта

Очекувани резултати:

- зголемена физичка активност на ученичките/учениците во развој
- намалување на болестите на 'рбетниот столб
- подобрување на состојбата на ученичките/учениците што имаат почетна фаза на 'рбетни заболувања
- превенција на развивање на болести поврзани со 'рбетниот столб
- создавање здрави животни навики кај ученичките/учениците
-

Време на реализација: континуирано во текот на учебната година (септември-јуни) 2021/2022 година

Реализатор: Одделение за образование - Општина Центар

Вкупно средства: 400.000,00 денари

2. Доделување стипендии на ученички/ученици од семејства во социјален ризик од општинските основни училишта

Специфична цел 4.2.9

На подрачјето на Општина Центар има осум основни училишта со повеќе од 4.800 ученички/ученици. Меѓу нив има ученички/ученици од социјално загрозувани семејства што се истакнуваат по одредени предмети или области. Општина Центар смета дека социјалниот статус на овие талентирани деца не треба да претставува пречка за нивниот натамошен напредок.

Општина Центар предвидува финансиски средства што на овие ученички/ученици ќе им се доделуваат како стипендии, а нив ќе ги предлага училишна комисија според претходно утврдени критериумите за доделување стипендии. За секое основно училиште ќе се доделува по една стипендија, во согласност со критериумите.

Целни групи: ученички/ученици од социјално ранливи категории од општинските основни училишта

Очекувани резултати:

- учество на разни натпревари
- создавање вистински вредности и навики кај ученичките/учениците

- стимулирање на потенцијалот кај талентирани деца од семејства во социјален ризик

Време на реализација: континуирано во текот на учебната година (октомври-мај) 2021/2022 година

Реализатор: Одделението за образование - Општина Центар

Вкупно средства: 215.000,00 денари

3. Доделување стипендии на талентирани ученички/ученици од општинските основни училишта во областа на науката

Специфична цел 4.2.5

На подрачјето на Општина Центар има осум основни училишта со повеќе од 4.800 ученици. Голем број од нив се истакнуваат по одредени предмети во областа на науката и техниката. Тие, освен континуиран одличен успех (5.00), постигнуваат врвни резултати на општинските, регионалните, државните натпревари, како и на меѓународни натпревари и олимпијади (1, 2 и 3 место).

За овие ученички/ученици Општина Центар предвидува финансиски средства што ќе им се доделуваат како стипендии. Комисијата формирана од Градоначалникот ги утврдува критериумите за доделување стипендии, условите и начинот на пријавување на кандидатите. Планирани се 20-25 стипендии, во зависност од бројот на ученички/ученици што ги исполнуваат критериумите.

Целни групи: талентирани ученички/ученици од општинските основни училишта

Очекувани резултати:

- учество на разни натпревари од повеќе области на науката и техниката и претставување на училиштата од Општина Центар
- создавање вистински вредности и навики кај ученичките/учениците
- развивање, стимулирање и следење на талентот

Време на реализација: континуирано во текот на учебната година (октомври-мај) 2021/2022 година

Реализатор: Одделение за образование - Општина Центар

Вкупно средства: 585.000,00 денари

4. Првенци на генерација - Награди за полуматуранти

Специфична цел 4.2.5

Имајќи предвид дека основното образование е темел на натамошното школување и интелектуален развој, Општина Центар предвидува награди за најдобрите од генерацијата, по еден/една ученичка/ученик од секое училиште. Оваа награда е предвидена со цел да се стимулираат младите за натамошен развој, како и постигнување

успех на професионален план. Најдобрите ученички/ученици полуматуранти што училиштето ги избрало за првенци на генерација, по претходно утврдени критериуми на училиштето, Градоначалникот на свечен прием ги наградува за да ги мотивира.

Целни групи: ученички/ученици - првенци на генерација што го завршуваат основното образование во општинските основни училишта.

Очекувани резултати:

- стимулирање на натпреварувачкиот дух меѓу ученичките/учениците
- мотив за учество на разни натпревари
- создавање вистински вредности кај ученичките/учениците
- стимулирање за натамошен развој во образовниот процес

Време на реализација: мај 2022 година

Реализатор: Одделение за образование - Општина Центар

Вкупно средства: 140.000,00 денари

5. Фонд за екскурзии за ученички/ученици од семејства во социјален ризик

Специфични цели 4.2.9 и 4.2.10

Во рамките на годишните програми на основните училишта се планирани еднодневни излети и екскурзии за ученичките/учениците од прво до деветто одделение. Оваа година финансирањето на еднодневните излети и екскурзиите за ученичките/учениците од семејствата во социјален ризик ќе биде на товар на Општина Центар.

На овој начин нема да се оптовари семејниот буџет, а сите деца ќе можат да се чувствуваат еднакви без оглед на социјалниот статус на родителите. Овие еднодневни излети и екскурзии имаат и едукативен карактер - запознавање со природата и убавините на својата земја.

Целни групи: ученички/ученици од семејства во социјален ризик од основните училишта во Општина Центар

Очекувани резултати:

- инклузивност и еднаквост на ученичките/учениците
- неоптоварување на семејниот буџет

Време на реализација: мај 2022 година

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 0,00 денари

6. Доделување награди на најдобрите наставнички/наставници

Специфична цел 4.2.5

Воспитанието и образованието како педагошки процеси меѓусебно се условени и дијалектички поврзани. Условите во кои се реализира образованието ја определуваат и неговата цел, што значи: изградба и развивање врз база и по пат на пренесување и усвојување на научени знаења, интелектуални, работни, технички, производни, хигиенски, културни и други вештини и навики. Без квалитетен наставен кадар нема квалитетно образование. Учителот е огледало, модел на позитивно однесување пред ученичките/учениците, тој е нивен пријател, другар и придружник низ детството и младоста. Од тие причини Општина Центар-Скопје сака да ги стимулира и да ги мотивира одделенските и предметните наставнички/наставници за уште поголема посветеност во работата со децата и за таа цел да го награди најдобриот одделенски и предметен наставничка/наставник од секое основно училиште на нејзина територија. Предлогот за награда на наставниците од одделенска и предметна настава, како и на стручната служба го дава наставничкиот совет на секое училиште, кој треба да предложи тројца кандидати. Училишната комисија, преку општинската архива, ја доставува целокупната документација за кандидатите до Комисијата за спроведување на постапката за доделување награди на најдобри наставници во Општина Центар, формирана од Градоначалникот.

Целни групи: наставничкиот кадар во основните општински училишта

Очекувани резултати:

- стимулирање на натпреварувачкиот дух меѓу наставничките/наставниците
- мотив за учество на разни натпревари
- мотивација за поголем ангажман и посветеност на работата

Време на реализација: мај 2022 година

Реализатор: Одделение за образование - Општина Центар

Вкупно средства: 360.000,00 денари

7. Следење на санитарно-хигиенската состојба во училишните кујни

Специфична цел 4.2.2

Проектот за санитарно-хигиенската состојба успешно се реализира во основните училишта во Општина Центар и финансиски е покриен од Општината.

Во сите осум училишта во Општина Центар има кујни со трпезарии каде што се приготвува топол оброк и се служи храна за ученичките/учениците од прво до петто одделение, како и ужини за поголемите ученички/ученици.

Цел на овој проект е да се зголеми контролата врз храната, врз условите во кои се приготвува и врз персоналот што ја подготвува и ја служи. Контрола врши специјализирана медицинска установа, а по извршените увиди и земените брисеви таа е обврзана да ја информира Општината за состојбата во училишните кујни, како и да даде упатства за отстранување на евентуалните забелешки и пропусти.

Целни групи: ученички/ученици во основните училишта

Очекувани резултати:

- подобрување на квалитетот на храната
- подобрување на условите за приготвување и за служење храна

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 100.000,00 денари

8. Обезбедување на училишните објекти

Специфична цел 4.2.12

Целта на овој проект е да се подобри безбедноста на учениците за време на наставата, што претставува и еден од врвните приоритети на Општина Центар. Поради тоа, Општина Центар ќе го реализира обезбедувањето на училишните објекти од свои средства. Со тоа родителите ќе бидат ослободени од дополнителни трошоци за финансирање на обезбедувањето во училиштето.

Целни групи: учениците основните училишта

Очекувани резултати:

- подобрување на безбедноста на ученичките/учениците
- подобрување на условите за работа

Време на реализација: континуирано во текот на учебната година

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 1.300.000,00 денари

9. Дејствувај за подобро орално здравје

Специфична цел 4.2.4

Оралното здравје или „здравата уста“ е од суштинско значење за да се одржи правилното функционирање на организмот и севкупното здравје и квалитет на животот.

Оралното здравје претставува здравје на оралните ткива и ткивата поврзани со нив и овозможува поединецот да ги извршува сите функции без никакви знаци на болест, непријатности или пречки. Со стоматолошката заштита се спречува настанување на орални заболувања или прогресија на веќе постојни заболувања на оралните ткива.

Денот на оралното здравје се одбележува на 20 март и овој датум е избран затоа што децата имаат 20 млечни заби, а повозрасните треба да имаат 20 природни заби на крајот од животот. Целта на одбележувањето е да се подигне свеста и да се поттикнат семејството и заедницата да преземат мерки за намалување на штетните последици што ги предизвикуваат оралните болести. На овој настан децата ќе научат како правилно се четкаат забите, како се одржува оралната хигиена и колку е важно оралното здравје.

Оралното здравје е многу повеќе од убава насмевка.

Целни групи: учениците од прво одделение во основните училишта

Очекувани резултати:

- преку овој настан учениците ќе научат колку е важно одржувањето хигиена на забите за оралното здравје, како правилно се четкаат, колку е важна здравата храна, а наедно ќе се здобијат со здрави и правилни навики

Реализатор:

- Сектор за јавни дејности - Одделение за образование, млади и спорт
- ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ – Скопје

Време на реализација: февруари - април 2022 година

Вкупно средства: 50.000,00 денари

10. Едукација за здравствена заштита

Специфична цел 4.2.4

Предвидено е оваа активност да се реализира во соработка со Црвен крст на Град Скопје, со цел учениците да се здобијат со знаења за здравствената заштита. Главна цел на овој проект е учениците да се здобијат со навики за одржување на личната хигиена, како да се заштитат од бактерии и вируси и др. Исто така, со оваа едукација ќе се подигне свеста на семејствата и на заедницата за важноста на здравствената заштита.

Целни групи: учениците од основните училишта

Очекувани резултати:

- со овие активности учениците ќе добијат дополнителни сознанија што е значи хигиена, како да се заштитат од бактерии и вируси, а ќе се зголемат и нивните знаења за здравите и правилните навики

Реализатор:

- Сектор за јавни дејности - Одделение за образование, млади и спорт
- Црвен крст на Град Скопје

Време на реализација: континуирано од февруари 2022 година

Вкупно средства: 50.000,00 денари

11. Сите ученици со полн ранец на училиште

Специфична цел 4.2.9

Почетокот на учебната година за родителите е многу напорен. Голем број семејства се соочуваат со дополнителни трошоци и, за жал, на своите најмили не можат да им го обезбедат сè она што им е потребно за успешен старт на новата учебна година. Станува збор за семејства во социјален ризик и еднородителски семејства што не можат да обезбедат УЧИЛИШТЕН ПРИБОР.

Општина Центар ќе им излезе во пресрет на родителите од овие категории и за учениците ќе обезбеди ранец и прибор за новата учебна година. Со ова ќе се намалат трошоците на родителите за подготовка на децата за училиште, а најважно е дека и тие ќе имаат полн ранец.

Целни групи:

- деца од семејства во социјален ризик и од еднородителски семејства што ќе учат во основните училишта на територија на Општина Центар

Очекувани резултати:

- преку овој проект Општина Центар ќе им излезе во пресрет на родителите и ќе им ги намали трошоците за подготовка на децата за новата учебна година

Реализатор:

- Сектор за јавни дејности - Одделение за образование, млади и спорт

Време на реализација: јули - август 2022 година

Вкупно средства: 0,00 денари и донации

12. Унапредување на оралното здравје кај ученици со социјален ризик

Социјалните и економските фактори имаат најсилно влијание врз здравјето, а граѓаните со пониски приходи се поретки посетители на стоматолошките ординации. Примарна цел на овој проект е подобрување на оралното здравје на учениците во социјален ризик, превенција на оралните заболувања и одржување на оралното здравје по пат на едукација за одржување на оралната хигиена кај секој ученик. Сите клинички процедури ќе бидат изведени во рамките на практичната настава со студентите на Стоматолошкиот факултет, под надзор на наставно-научниот, научниот и соработничкиот кадар на факултетот.

Преку санирање на оралните заболувања учесниците во проектот, освен придобивките за здравјето, ќе се здобијат и со поголема самодоверба што ќе влијае и врз социјалниот општествен аспект.

Целни групи: ученици во социјален ризик од прво до деветто одделение во сите основни училишта

Очекувани резултати:

- полесен пристап на децата во социјален ризик до поголем обем на сеопфатни, квалитетни, превентивни и куративни стоматолошки услуги
- зголемување на свесноста за потребата за грижа за оралното здравје и превенцијата на оралните заболувања и др.

Реализатор:

- Сектор за јавни дејности - Одделение за образование, млади и спорт
- ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ - Скопје

Период на реализација: од февруари до јуни и од октомври до јануари (додека трае наставата)

Вкупно средства: 0,00 денари

13. „Исправи се!“

Специфична цел 4.2.4

Во проектот „Исправи се!“ е предвидено навремено и колку што е можно порано откривање на деформитетите, т.е. искривувањата на грбетниот столб, како што се: сколиоза, лордоза, кифоза, наедно и неправилно држење на телото, деформитети на долните екстремитети и на стапалата. Во светски рамки сè почеста појава е

ненавременото препознавање и дијагностицирање на овие деформитети и доколку се занемарени, незабележани и игнорирани од најрана возраст може драстично да прогресираат и сериозно да го нарушат здравјето на младите. Несоодветниот пристап кон овие деформитети може да доведе до сериозни последици, а некои од нив се опасни и по животот. Ваквата интервенција, односно раното детектирање има цел превенција на деформитетите што настануваат во раната возраст, а тие сè потешко се коригираат или целосно се отстрануваат во подоцнежната фаза. Имајќи предвид дека секоја година овој преглед укажува на постоење на деформитети кај повеќе од 30 % од првачињата, за нас тој е од огромно значење како превенција од посериозни деформитети.

Целни групи: учениците од прво одделение од сите основни училишта

Очекувани резултати:

- навремено откривање на деформитетите кај децата и започнување со нивна корекција
- превенција на деформитети кај децата во најрана возраст

Време на реализација: април - мај 2022 година

Реализатор: Одделение за образование

Вкупно средства: 100.000,00 денари

14. Поддршка на ученици за учество на меѓународни натпревари

Специфична цел 4.2.5

Во основните училишта во Општина Центар има ученички/ученици со високи достигнувања во различни области. Покрај високите достигнувања на општинско, регионално и на државно ниво, тие учествуваат и на меѓународни натпревари и понекогаш постигнуваат многу високи резултати. Овие резултати се значајни и претставуваат промоција како за ученичките/учениците и училиштата, така и за Општина Центар.

Општина Центар и досега наоѓаше начини да им помогне на овие ученички/ученици и да даде финансиска поддршка за нивно учество на меѓународни натпревари, како поттик за натамошна работа.

Средствата што ќе се доделуваат ќе може да се користат за превоз, котизација или за сместување на учесниците (ученички/ученици и ментори).

Износот што ќе се додели по ученичка/ученик не е дефиниран и ќе зависи од местото каде што се одржува натпреварот (оддалеченост), висината на котизацијата, други обезбедени средства и сл.

Целни групи: ученички/ученици со високи постигнувања во различни

Очекувани резултати:

- обезбедена финансиска поддршка за учество на натпревари на различно ниво
- поттик за натамошна работа и вложување на учениците

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 0,00 денари

15. Награди за училишта

Специфични цели 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.11

Со цел да ја подигнеме свеста на ученичките/учениците, родителите и наставничките/наставниците за важноста на животната средина и рециклирањето, како модел за заштита на животната средина, ќе реализираме натпревар меѓу нашите осум основни училишта за најдобро уреден училиштен двор (катче или дел од двор) со рециклирани материјали. Идејата е да ја мотивираме креативноста кај ученичките/учениците, родителите и наставничките/наставниците во создавањето корисен и пријатен амбиент за престој и активности од рециклиран материјал, а во исто време да ја потенцираме важноста на рециклирањето и да му дадеме втора шанса на веќе искористениот материјал.

Општината ќе објави конкурс за најдобро уредено училиште со рециклирани материјали во февруари тековната година, а оценувањето ќе биде во мај. Оценувањето ќе го врши комисија составена од вработени во Општината и советници од Советот на Општина Центар, експерти во областа на животната средина. Добитници ќе бидат три училишта и ќе бидат наградени со материјални добра (во зависност од нивните потреби) во висина од 50.000 денари за прво место, 30.000 денари за второ и 20.000 денари за трето место.

Целни групи:

- основни училишта во Општина Центар
- ученички/ученици, родители и наставен кадар од Општина Центар

Очекувани резултати:

- поттикната мотивираност и креативност кај ученичките/учениците, родителите и наставниот кадар за создавање здрава и корисна средина за нивен престој

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 0,00 денари

16. Финансиска поддршка на општинските основни училишта на Општина Центар-Скопје за ангажирање дополнителен технички персонал – хигиеничари

Општината, во координација со училиштата, редовно се грижеше за одржување на хигиената во училишните објекти. Имајќи ја предвид новонастанатата состојба со пандемијата и проблемите со кои се соочуваат училиштата, во согласност со протоколот пропишан од надлежните институции за одржување хигиена, Општината ќе обезбеди финансиска поддршка за ангажирање дополнителен технички кадар во основните училишта. Потребниот износ за нивен ангажман Општината ќе го префрли на сметка на училиштата. Ангажманот и понатамошната исплата ќе се одвива според постапките на училиштата, согласно надлежните законски процедури.

Очекувани резултати:

- подобрени хигиенски услови во училиштата
- зголемен број на вработени лица во секое училиште согласно потребите

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 0,00 денари

17. Средства за други училишни помагала – нагледни средства за непречено одвивање на наставата

Поради недостиг на сопствени средства, за што причина е пандемијата, училиштата не се во состојба сами да финансираат купување на други училишни помагала - нагледни средства за непречено одвивање на наставата за сите ученици. За да им излезе во пресрет на училиштата Општината ќе им доделува парични средства за реализација на наставата. Средствата ќе бидат поделени еднакво на сите осум општински основни училишта.

Очекувани резултати:

- подобрување на образовниот процес во училиштата
- Поголема ефективност во исполнувањето на целите на содржините од наставниот процес

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 0,00 денари

18. Купување информатичка опрема

Од својот буџет Општината ќе издвои средства за набавка на таблети, лаптопи, проектори и друга информатичка опрема за училиштата затоа што им недостигаат сопствени средства поради состојбата со пандемијата, со цел да се постигне поефикасно функционирање на наставата според новата концепција за основно образование.

Очекувани резултати:

- подобрување на образовниот процес во училиштата
- поголема ефективност во исполнувањето на целите на содржините од наставниот процес

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 2.000.000,00 денари

19. Одржување на училишните објекти

Поради недостиг на сопствени средства, за што причина е пандемијата, училиштата не се во состојба сами целосно да го финансираат одржувањето на училишните објекти. Поради тоа, Општината ќе им излезе во пресрет и по потреба ќе им доделува парични средства за интервенции во училишните објекти. Средствата ќе бидат распределени според потребите на општинските основни училишта.

Очекувани резултати:

- подобрување на условите во образованието во училиштата
- навремено санирање на недостатоците во училишните објекти

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 500.000,00 денари

5. КОФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕКОВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

1. Систематски прегледи на наставниците

Специфична цел 4.2.2

Во согласност со член 93 точка 1 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 24/13), вработените во основните училишта мора да бидат систематски прегледани. Поради недостиг на финансиски средства во училиштата, Општина Центар ќе обезбеди здравствени прегледи за вработените во основните училишта. Целта на систематските прегледи за наставничките/наставниците е да се утврди евентуална појава на професионална болест, болест во врска со работата или други оштетувања на здравјето што претставуваат пречка во натамошното извршување на работата на наставниот кадар во основните училишта во Општина Центар. За таа цел од буџетот ќе бидат одвоени средства и ќе бидат префрлени на сметка на училиштата за спроведување јавна набавка за избор на медицинска установа што врши систематски прегледи.

Целни групи: вработени (наставен, стручен кадар и помошно-технички персонал) од општинските основни училишта

Очекувани резултати:

- обезбедени здравствени прегледи за вработените во основните училишта
- создавање здрави услови за работа во училиштата

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 300.000,00 денари

2. Средства за хигиена

Специфична цел 4.2.2

Хигиената во училиштата, а со тоа и здравјето на учениците и на вработените во основните училишта е приоритет за Општина Центар. За таа цел Општината, во согласност со Програмата, на училиштата им префрла финансиски средства за спроведување јавна набавка и за набавување средства за хигиена.

Години наназад Општина Центар редовно одвојува финансиски средства за набавка на средства за хигиена за училиштата.

Целни групи: ученички/ученици и вработени во општинските основни училишта

Очекувани резултати:

- подобрена хигиена во сите општински основни училишта

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 600.000,00 денари

3. Плаќање сметки за централно греење

Специфични цели 4.2.4 и 4.2.2

Со оглед на фактот дека не се доволни средствата од блок дотациите што се трансферираат од Министерството за образование и наука на Република Северна

Македонија за плаќање на комуналните трошоци на училиштата, Општина Центар ќе врши доисплата на сметките за парно греење. За таа цел на училиштата ќе им бидат префрлени средства со кои ќе може да ги намируваат трошоците за греење.

Целни групи: основни училишта

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 6.000.000,00 денари

4. Плаќање сметки за вода и губретарина

Специфични цели 4.2.4 и 4.2.2

Со оглед на фактот дека не се доволни средствата од блок дотациите што се трансферираат од Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија за плаќање на сметките за вода и губретарина, Општина Центар ќе врши доисплата за нив. За таа цел на училиштата ќе бидат префрлени средства со кои ќе може да ги намируваат трошоците настанати во текот на годината.

Целни групи: основни училишта

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 600.000,00 денари

5. Плаќање сметки за електрична енергија

Специфични цели 4.2.4 и 4.2.2

Со оглед на фактот дека не се доволни средствата од блок дотациите што се трансферираат од Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија за плаќање на сметките за електрична енергија, Општина Центар ќе врши доисплата за нив. За таа цел на училиштата ќе им бидат префрлени средства со кои ќе може да ги намируваат трошоците настанати во текот на годината.

Целни групи: основни училишта

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 1.500.000,00 денари

6. Трошоци за лични асистенти - „Образование за сите“

Специфична цел 4.2.3

Проектот „Образование за сите“ се реализира со соработка меѓу Општина Центар и Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.

Проектот што го реализира Општина Центар предвидува давање поддршка на децата со попреченост во образовниот процес. Имајќи предвид дека е сè поголем бројот на ученички/ученици со каков било вид попреченост (физичка, психофизичка и психичка), со проектот „Образование за сите“ е предвиден ангажман на 15 лица како лични асистентки/асистенти што ќе бидат со таргетираните ученички/ученици цела работна недела по 4 часа во текот на денот.

Личните асистентки/асистенти се обврзани да ги реализираат следниве активности:

- Помош при движење низ училишните простории (училници, кабинети, фискултурна сала, кујна, тоалет)
- Помош при користење дидактички материјал во текот на наставата
- Помош при извршување на училишните обврски на ученичката/ученикот
- Олеснување на комуникацијата со наставничките/наставниците и со соученичките/соучениците
- Помош во домашни услови со физичко присуство и настава од далечина

Крајни корисници на овој проект се 15 ученички/ученици со попреченост во основните училишта на територијата на Општина Центар, а за кои постои наод и мислење за видот и степенот на попреченост и чии родители дале согласност за вклучување на нивните деца во проектот.

Целни групи:

- ученички/ученици со попреченост од основните училишта, долгорочно невработени лица евидентирани во АВРМ

Очекувани резултати:

- овозможување услови за вработување на невработени лица
- подобрување на работните вештини на долгорочно невработени лица
- подобрена социјална инклузија на ученички/ученици со попреченост во училиштата
- подобрена комуникација помеѓу ученичките/учениците и подобрени услови во одделенијата каде што има ученички/ученици со ПОП

Реализатор: Општина Центар и АВРМ

Вкупно средства: 1.800.000,00 денари

6. КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ ЗА ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИ, НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТИНАТА

Општината презема обврска за финансиска поддршка на проекти и активности преку обезбедување финансиски средства за различни сегменти во областа на образованието:

1. Поддршка во процесот на инклузија и работа со деца и млади без родители и родителска грижа
2. Осмислување и реализација на проектни активности за развој на вештини и подобрување на квалитетот на социјалниот живот на децата за време на летниот распуст
3. Обуки за подобрување на капацитетите на наставничките/наставниците и на членовите на стручните служби во училиштата
4. Активности за рано откривање на деформитети, т.е. искривувања на 'рбетниот столб
5. Подобрување на вештини за ликовно изразување, креативност и други вештини и таленти
6. Проекти за важни датуми што се одбележуваат во текот на учебната година (почеток и крај на учебната година, Ден на Општината, Ден на сесловенските просветители, Светски ден на учителот итн.)
7. Обука на наставниот и на стручниот кадар во редовните основни училишта за ефикасно функционирање на инклузијата на учениците со попреченост

Целни групи: ученици, наставници и родители од основните училишта

Очекувани резултати:

- обезбедување услуги за учениците, наставниците и родителите надвор од наставниот процес, а за кои се покажала потреба од реализација

Реализатор: Општина Центар

Вкупно средства: 0,00 денари

8. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА

1. Мотивирани ученички/ученици и наставнички/наставници
2. Подобрен квалитет на наставата
3. Инклузија на сите ученици
4. Подобрени услови за работа
5. Здрави и добро воспитани и образувани ученички/ученици
6. Еднакви можности за сите социјални категории
7. Безбедна средина за учење и дружење

9. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа програма во износ од **16.600.000,00 денари** е предвидено со буџетот на Општина Центар за 2022 година.

Определени финансиски средства може да бидат обезбедени и од спонзорства и од донации.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои во својата актуелност, квалитет и општествен интерес ќе се појават во текот на 2022 година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од буџетот на Општина Центар.

Ред бр.	Број на konto	Проект	Планирано
1	426990	Обезбедување средства за воведување образовни асистенти од областа на физичко образование, спорт и здравје за ученичките/учениците од одделенска настава	400.000,00 денари
2	464120	Доделување стипендии на ученички/ученици во социјален ризик од општинските основни училишта	215.000,00 денари
3	464120	Доделување стипендии на талентирани ученички/ученици од општинските основни училишта во областа на науката	585.000,00 денари
4	464990	Првенци на генерација - Награди за полуматуранти	140.000,00 денари
5	425750	Фонд за екскурзии за ученичките/учениците од семејства во социјален ризик	0,00 денари
6	464990	Доделување награди на најдобрите наставнички/наставници	360.000,00 денари
7	425490	Следење на санитарно-хигиенската состојба во училишните кујни	100.000,00 денари
8	424220	Обезбедување на училишните објекти	1.300.000,00 денари
9		Дејствувај за подобро орално здравје	0,00 денари
10		Едукација за здравствена заштита	50.000,00 денари

11		Сите ученици со полн ранец на училиште	0,00 денари
12		Унапредување на оралното здравје кај учениците во социјален ризик	50.000,00 денари
13		„Исправи се!“	100.000,00 денари
14	464990	Поддршка на ученици за учество на меѓународни натпревари	0,00 денари
15	480140	Награди за училиштата	0,00 денари
16		Финансиска поддршка на општинските основни училишта на Општина Центар-Скопје за ангажирање дополнителен технички персонал - хигиеничари	0,00 денари
17		Средства за други училишни помагала - нагледни средства за непречено одвивање на наставата	0,00 денари
18		Купување информатичка опрема	2.000.000,00 денари
19		Одржување на училишните објекти	500.000,00 денари
1	425420	Систематски прегледи на наставнички/наставниците	300.000,00 денари
2	423710	Средства за хигиена во училиштата	600.000,00 денари
3	421210	Плаќање сметки за централно греење	6.000.000,00 денари
4		Плаќање сметки за вода и губретарина	600.000,00 денари
5		Плаќање сметки за електрична енергија	1.500.000,00 денари
6	425990	Трошоци за лични асистентки/асистенти	1.800.000,00 денари
1	426990	Конкурс	0,00 денари
		ВКУПНО:	16.600.000,00 денари

1. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Оваа Програма стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-6333/20
17.12.2021 година
С к о п ј е

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседавач
Виолета Велковска с.р.